



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 19 сеп

БЕЛГ

БРОЈ 39

ГОД. XII

и за странство 2200 — динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28 838, Администрација 28 276, Пропаганно одделение 28 619, Тел. централа 28 010.

503.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување државниот секретар за работи на народната одбрана да донесе наредба за забрана на носење воена униформа од страна на граѓански лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со сојузниот државен секретар за внатрешни работи, издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА НОСЕЊЕ ВОЕНА УНИФОРМА ОД СТРАНА НА ГРАЃАНСКИ ЛИЦА

1. Воена униформа (службено облекло, празнично, свечено и војно) пропишана за воените лица, одделни делови од таа униформа, како и ознаки на воените чинови и класи на таква униформа, можат да носат само воените лица.

Како воена униформа од претходниот став и како нејзини делови не се смета униформата од која се симнати ознаките на воен чин и класа, егализирот и други специјални ознаки (копчиња и сл.).

2. Бојата и кројот на службеното облекло и ознаките на него, што ги носат работниците и службениците на државните органи и установи, на стопанските и општествените организации, не смеат да бидат истоветни ни слични со бојата, кројот и ознаките на воената униформа.

3. Државните органи и установи можат за своите работници и службеници, што имаат право на носење службено облекло односно униформа, да го пропишуваат кројот и бојата на такво облекло, како и ознаките на него, но така што тие да бидат видливо различни од кројот, бојата и ознаките на воената униформа.

Одредбата од претходниот став се однесува и на стопанските и општествените организации.

4. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во стопанска или општествена организација што за работниците и службениците на претпријатието ќе одреди носење на службено облекло (униформа) а кое е слично на воената униформа.

5. Ќе се казни за прекршок, и тоа:

а) со парична казна до 10.000 динари лице што бесправно носи воена униформа;

б) со парична казна до 5.000 динари лице што носи делови од воена униформа, од која не се симнати сите или одделни ознаки и обележја (егализир, копчиња, нараменици и др.).

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. в. п. бр. 65

7 септември 1956 година

Белград

Државен секретар
за работи на народната одбрана,
генерал на армија
Иван Гошњак, с. р.

504.

Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), а во врска со членот 7 оддел 1 алинеја А под а) точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоквниот промет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55, 25/56, 29/56; во точката 3 под а) во ставот 2 — гранка 113 (Нафта) по зборот „петролеум“ место точката и записката се става записка и се додаваат зборовите „бутан — пропан (текушт плин) и битумен“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 42

7 септември 1956 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

505.

Врз основа на членот 17 став 2 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), во врска со членот 10 точка 9 став 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а на предлог од Сојузната надворешнотрговска комора и со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, издавам

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ (ТАРИФАТА) ЗА ПРЕГЛЕД НА ДОБИТОКОТ, НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ДОБИТОК, НА ПРАРАБОТКИТЕ И НА СУРОВИНИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Извозникот на добитокот, на производите од добиток, на преработките и на сировините наменети за извоз му плаќа на овластениот стручњак за преглед надоместок на начинот и во износот што се предвидени со оваа наредба.

2. За преглед на еден вагон крупни грла или ситен добиток за колење, без оглед на тежината во вагонот и на бројот на вагоните, се плаќа за еден вагон — 400 динари.

3. За преглед на еден вагон месо говедско, овчо или свињско, без оглед на тежината во вагонот и на бројот на вагоните, се плаќа за еден вагон — 400 динари.

4. За преглед на еден вагон заклана живина, солени црева, суви црева, јајца во лушпа или замрзнати јајца, без оглед на тежината во вагонот и на бројот на вагоните, се плаќа за еден вагон — 400 динари.

5. За преглед на еден вагон производи од месо, без оглед на тежината во вагонот и на бројот на вагоните, се плаќа за еден вагон — 400 динари.

6. Ако производи од точ. 2—6 се товарат во бродови, надоместокот се плаќа според одредбите на оваа наредба, со тоа што соодветниот износ од точ. 2—6 ќе се плаќа за секои 15 парчиња крупни грла, или за секои 50 парчиња ситен добиток, или за 10 тони производи од добиток, преработки или суровини — како за еден вагон.

7. За преглед на секоја камионска пратка на добиток за колење или на производи од добиток, преработки или суровини извозникот плаќа за еден камион — 200 динари.

8. За преглед на секоја авионска пратка на добиток за колење или на производи од добиток, преработки или суровини, извозникот плаќа за еден авион 200 динари.

9. За преглед на секоја денчана пратка на добиток или на производи од добиток, преработки или суровини извозникот плаќа за еден денк — 100 динари.

10. Ако прегледот се врши ноќе, височината на надоместокот определена со оваа наредба се зголемува за 50%.

Како преглед ноќе се смета прегледот што овластениот стручњак го врши од 20 до 6 часот во периодот од 1 јули до 30 септември, односно од 17 до 7 часот во периодот од 1 октомври до 30 јуни.

11. За случај извозникот да не изврши благовремена подготовка на стоката според поднесената пријава за преглед, а овластениот стручњак да излезе на местото на утоварот во определеното време, извозникот е должен да му надомести на овластениот стручњак на име денгуба износ од 300 динари по еден час.

12. Патните трошоци на овластениот стручњак паѓаат на товар на извозникот и тој му ги исплатува непосредно на овластениот стручњак по извршениот преглед на стоката.

Патните трошоци на овластениот стручњак се пресметуваат според прописите за патните и селидбените трошоци на државните службеници.

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 574

27 август 1956 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство
на Сојузниот извршен совет,
Драгослав Мутаповиќ, с. р.

506.

Врз основа на членот 22 алинеја II точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56), во согласност со секретарот за трудот и со секретарот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, издавам

НАРЕДБА

ЗА УПОТРЕБАТА НА КАПАЦИТЕ ВРЗ КРАТЕРИТЕ НА ПАЛУБАТА ОД НАДВОЕТО НА БРОДОВИТЕ ОД ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ ШТО ИМААТ ЗАШТИТНА ПАЛУБА

1. Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ што имаат заштитна палуба можат, под условите од точката 2 на оваа наредба, да употребуваат на кратерите од палубата на надвоето под заштитната палуба непропустливи цврсти метални капаци без пражници над палубата на надвоето, што ќе ги за-

твораат отворите на кратерите во нивото на палубата, или еквивалентни метални капаци на пражниците што се високи помалку од 229 мм.

Овие капаци можат да се употребуваат место дрвени капаци покриени со покривки од восочно платно и положени на пражниците, како е тоа пропишано со Правилото XVIII од Прилогот I на Меѓународната конвенција за товарните линии (Лондон, 1930).

2. Металните капаци од точката 1 на оваа наредба бродовите можат да ги употребуваат под следните услови:

а) баждарскиот кратер (»tonnage hatchway«) на заштитната палуба да е снабден со ефикасно времено средство за затворање;

б) под баждарскиот кратер да постои баждарски кладенец (»tonnage well«) со излив надвор од бродот на секоја страна, во пречник од 127 мм, со неповратен вентил на шраф, со кој непосредно се ракува од заштитната палуба, со тоа баждарските отвори (»tonnage openings«) во оние прегради на меѓупалубјето што го одвојуваат споменатиот кладенец од предметните кратери без издигнати пражници, снабдени со капаци од челичен лим, прицврстени на преградата со кукасти сворници или со вметнати (подвижни) дрвени штици (»wood shifting boards«);

в) отворите на страните од меѓупалубниот простор под заштитната палуба, ако постојат, да се снабдени со непропустливи врати или со капаци што заедно со нивните средства за осигурување имаат соодветна цврстина;

г) вонбродските изливи на надворешната оплата во меѓупалубјето под заштитната палуба, ако постојат, да имаат неповратни вентили што ќе можат непосредно да се затвораат со шрафење од заштитната палуба;

д) предвидените одводни цевки, ако кај опишаниот систем за затворање на кратерите (точка I став 1) се изливаат во бари надвор од просторот на главната погонска машина, да имаат неповратни вентили на шраф со кои непосредно се ракува од заштитната палуба.

3. Метални капаци без пражници над палубата на надвоето не можат да употребуваат бродовите со отворена заштитна палуба што имаат баждарски отвори во надворешната оплата на бродот.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2364

24 јули 1956 година

Белград

Директор

на Управата за поморство и
речен сообраќај,
Миреслав Драгустин, с. р.

507.

Врз основа на точката 1 од Решението за овластување Управата за цивилно воздухопловство да одредува гранични влезно-излезни коридори во воздушниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/54), а во согласност со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, со Државниот секретаријат за надворешни работи и со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, Управата за цивилно воздухопловство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ГРАНИЧЕН ВОЗДУШЕН КОРИДОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-БУГАРСКАТА ГРАНИЦА

I. За прелетување со воздухоплови преку државната југословенско-бугарска граница со уредни одобренија, се установува граничен влезно-излезен воздушен коридор над следниот граничен земски сектор:

1) за прелетување при надворешна видливост (VFR) — по пет морски милји (9265 метра) од двете страни на железничката пруга што води од градот Димитровград, на југословенската територија, кон местото гара Драгоман, на Бугарската територија;

2) за прелетување без надворешна видливост (IFR) — по пет морски милји (9265 метра) од двете страни на замислената права линија што ја пресекува југословенско-бугарската граница спојувајќи го радио-фарот „Белград“ кај Земун со радио-фарот кај Софија.

II. Воздушниот сообраќај од и спрема коридорот, кој се наоѓа над граничниот земски сектор наведен во точката I под 1 и 2, има да се врши во согласност со прописите на онаа земја во чиј ваздушен простор се наоѓа воздухопловот.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4062

3 јули 1956 година

Белград

Директор
на Управата за цивилно
воздухопловство,
Батриј Јовановиќ, с. р.

508.

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за продажните цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), Сојузниот уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ ЗА ОДДЕЛНИ РУДНИЦИ НА ЈАГЛЕН

1. Им се определуваат највисоки продажни цени на јагленот на следните рудници на јаглен:

Вид јаглен	Рудник	Назив на сорт-ментот	Елементи %			Дин. по тона
			пепел	влага	сумпор	
I. Камен:						
Ибарски рудници	парче	28,86	1,85	6,54	5,900	
	коцка	30,68	1,80	5,64	5,800	
	орев	32,25	2,95	5,80	5,500	
	ситен	29,30	5,70	5,64	4,200	
Раша	парче	14,48	1,48	10,30	7,400	
	коцка	10,98	2,02	10,20	7,200	
	орев	10,00	2,78	10,29	7,000	
	грав	8,13	3,50	10,45	6,800	
прав ситен-прав		6,89	5,69	9,86	6,600	
неправ цврт-прав		13,26	5,12	9,16	3,830	
Ртањ	коцка	32,00	2,00	5,00	6,500	
	орев	30,00	2,00	5,00	6,500	
	брикет	28,00	1,00	4,00	9,900	
	ситен	28,00	2,00	4,00	6,200	
Сечовје	парче	14,30	4,92	11,74	10,865	
	коцка	18,76	5,22	10,38	10,250	
	грав	15,16	7,60	11,19	9,430	
	ситен	10,27	14,78	11,16	8,600	
Вршка Чука	прав	15,90	12,26	9,82	7,790	
	ровен	14,00	2,00	1,00	8,000	
II. Мрк:						
Абид Лалиќ	парче	10,48	16,50	1,67	5,280	
	коцка	10,05	21,05	1,60	4,900	
	ситен	16,18	21,40	1,65	2,200	
Алексинач	парче	19,55	15,24	5,04	5,100	
	коцка	19,38	16,40	5,57	4,600	
	орев	15,10	19,49	4,66	4,330	
	ситен	12,34	21,14	4,14	3,690	
грав	15,86	25,45	4,01	1,940		

Вид јаглен	Рудник	Назив на сорт-ментот	Елементи %			Дин. по тона
			пепел	влага	сумпор	
Бановиќи	парче	20,35	22,43	1,00	4,660	
	коцка	22,84	21,85	1,00	4,400	
	орев	22,01	20,60	1,00	4,000	
	ситен	24,16	22,07	1,00	2,500	
	ровен	23,20	22,10	1,00	3,930	
Бања Лука	парче	24,00	22,00	3,20	3,900	
	коцка	25,60	25,00	3,00	3,600	
	орев	26,50	26,50	2,70	3,100	
	ситен	29,50	42,00	2,60	1,500	
Бреза	парче	19,23	14,54	1,80	5,450	
	коцка	20,09	16,55	1,80	5,150	
	орев	18,03	17,93	1,80	4,800	
	ситен	18,58	22,99	1,80	2,400	
Деспотовац	парче	9,00	35,00	2,65	3,750	
	коцка	10,00	35,40	2,68	3,400	
	орев	16,00	34,00	2,64	2,500	
	ситен	39,00	26,00	2,33	1,300	
Какањ	парче	22,90	8,94	2,10	5,400	
	коцка	23,98	10,00	2,30	5,150	
	орев	23,00	10,20	2,00	4,500	
	грав	26,94	14,53	1,80	2,900	
	ситен	26,80	16,66	1,60	1,750	
	прав	26,93	23,01	1,68	1,650	
	ровен	33,41	7,99	1,90	4,000	
Каменград	коксен	10,60	14,70	1,80	8,400	
	парче	7,86	30,27	2,48	4,320	
	коцка	9,30	31,07	2,55	4,200	
	орев	12,20	31,21	2,40	3,300	
	ситен	13,64	31,57	2,18	1,800	
Качињкар-ица	ровен	10,80	30,30	2,24	3,450	
	парче	11,50	28,06	2,19	4,300	
	коцка	17,80	27,70	2,14	3,300	
	грав	23,40	27,40	2,08	2,100	
	ситен	23,90	28,30	1,99	1,850	
Кочевје	прав	24,30	29,60	1,98	1,340	
	металуршки	13,30	26,57	2,40	3,750	
	парче	15,04	29,86	1,40	4,320	
	коцка	15,12	31,00	1,40	4,200	
	орев	15,87	31,00	1,40	3,600	
Крапина	грав	16,88	31,00	1,40	3,400	
	ситен	19,22	32,00	1,40	1,600	
	крупен	13,50	15,00	2,50	5,500	
	орев	16,30	16,40	2,50	4,500	
Крмел	ситен	22,26	19,85	2,50	2,500	
	ровно-решет.	17,47	16,50	2,50	5,000	
	ровен	15,30	17,50	2,50	4,050	
Лашко	парче	24,23	25,55	1,74	3,550	
	коцка	18,10	27,30	1,51	3,150	
	орев	15,00	31,68	1,34	2,500	
	грав	15,50	33,15	1,28	2,100	
	гриз	18,81	34,00	1,15	2,000	
Меѓумурски	прав	18,75	34,28	1,47	1,940	
	парче	8,29	20,66	0,49	5,500	
	коцка	8,64	20,00	0,33	5,100	
	орев	9,50	21,00	0,38	4,500	
Миљевица	грав	11,50	22,00	0,35	4,350	
	ситен	13,52	26,00	0,30	3,600	
	прав	26,10	34,00	0,25	1,330	
	парче	9,60	31,80	2,3	3,850	
Милевица	коцка	11,90	31,70	2,3	3,500	
	орев	16,10	32,20	2,3	2,250	
	грав	17,68	32,78	2,3	1,450	
	ситен	18,90	33,00	2,3	1,300	
Миљевица	парче	14,88	21,55	1,6	4,700	
	коцка	19,50	21,22	1,6	4,600	
	орев	20,30	21,40	1,6	4,300	
	ситен	19,10	21,80	1,6	2,600	

Вид јаглен	Рудник	Назив на сортиментот	Елементи %			Дин. по тона	
			пепел	влага	сумпор		
Печовник		парче	8,39	19,00	1,62	5.910	
		коцка	13,48	20,47	1,40	5.950	
		орев	9,60	20,35	1,65	5.300	
		грав	10,50	19,00	1,55	4.500	
		гриз	13,39	18,00	1,76	3.500	
		прав	16,29	18,00	2,09	2.100	
Сеново		парче	17,15	20,40	2,97	4.500	
		коцка	17,80	21,50	3,07	4.400	
		орев	16,32	21,73	2,77	4.000	
		грав	14,52	23,62	2,78	3.600	
		ситен	15,31	23,77	2,63	3.300	
		прав	16,66	35,42	2,32	1.550	
Сиверик		парче	8,00	17,00	5,00	5.300	
		орев	12,00	18,00	5,00	4.000	
		решетан	13,50	17,00	5,00	4.450	
		грав	15,00	18,00	5,00	3.000	
		ситен	15,00	18,00	5,00	2.700	
Соко—Читлук		парче	11,90	28,74	1,43	4.150	
		коцка	13,50	27,66	1,35	3.750	
		орев	22,54	26,56	1,62	2.900	
		ситен	26,30	25,98	1,99	1.500	
Стамница		парче	14,80	28,40	—	4.500	
		коцка	23,60	26,70	—	4.000	
		орев	26,95	25,35	—	3.300	
		грав	23,75	27,20	—	1.900	
		ситен	42,50	25,00	—	300	
Трбовље		парче	11,80	22,33	1,53	4.700	
		коцка	14,56	22,53	1,82	4.400	
		орев	14,70	23,26	2,25	4.100	
		грав	14,85	22,32	2,38	3.400	
		гриз	16,48	24,04	2,55	3.000	
		прав	16,35	39,50	1,90	1.450	
Угљевик		парче	15,90	35,50	3,5	4.100	
		коцка	15,40	36,80	3,5	3.600	
		орев	23,00	36,70	3,5	2.300	
		ситен	25,00	35,00	3,5	1.200	
Вијан—Чачак		крупен	12,00	33,00	2,00	3.150	
		орев	20,00	30,00	1,60	1.950	
		ситен	34,00	29,00	1,80	1.100	
Загорје		парче	10,49	21,98	1,33	5.000	
		коцка	10,36	23,46	1,26	4.700	
		орев	13,05	24,62	1,21	4.300	
		грав	13,80	26,10	1,22	3.750	
		ситен	14,29	25,84	1,20	3.300	
		прав	18,65	32,26	1,11	1.650	
Зеница		парче	20,83	17,75	3,08	4.900	
		коцка	20,99	20,36	3,27	4.800	
		орев	20,23	17,42	3,85	4.300	
		грав	20,64	19,70	3,80	3.350	
		ситен	30,39	23,64	3,76	2.560	
		прав	27,72	26,48	3,60	1.220	
III. Лигнит:							
Колубара (без парче)		парче	8,76	52,71	0,50	1.550	
		ровен	8,53	51,86	0,50	1.360	
		ровен	8,57	52,70	0,50	1.400	
Косово—„Обилик“		парче	11,70	48,80	0,80	1.900	
		грав	8,42	49,23	0,80	1.600	
		ситен	16,50	46,18	0,80	450	
Костолац		парче	12,00	44,00	0,70	2.000	
		ровен	14,00	44,00	0,70	1.720	
Крека: „Молуха“		парче	6,00	40,00	0,60	2.900	
		коцка	8,00	42,00	0,60	2.800	
		орев	13,00	40,00	0,50	2.400	
		ситен	18,00	39,00	0,50	1.000	
		ровен	10,50	40,00	0,50	2.300	
басен		„Букиње“	парче	7,50	41,00	0,60	2.500
		коцка	10,00	42,50	0,60	2.300	
		орев	15,00	40,00	0,50	1.600	
		ситен	21,00	39,00	0,50	900	
басен „Лукавац“		парче	8,00	47,00	0,50	2.000	
		коцка	12,00	47,00	0,50	1.800	
		орев	15,00	46,00	0,50	1.300	
		ситен	22,00	45,00	0,50	800	
басен I „Делик Поток“		парче	5,00	42,00	0,50	2.900	
		ровен	7,00	42,00	0,50	2.500	
басен II „Делик Поток“		парче	7,00	46,00	0,50	2.500	
		коцка	10,00	41,00	0,50	2.500	
„Добрања“		коцка	13,00	40,00	0,50	2.300	
		парче	7,00	41,00	0,60	2.900	
басен „Липница“		ровен	10,00	42,00	0,50	2.300	
		парче	9,90	39,50	1,75	2.800	
Ладане Доње		коцка	13,50	38,50	1,75	2.400	
		орев	19,50	36,70	1,75	1.700	
		ситен	23,50	37,50	1,75	800	
		парче	18,00	28,00	1,00	2.900	
Лубница		ровно-решет.	24,50	30,00	0,95	2.400	
		ровен	25,00	30,00	0,95	2.200	
		ситен	26,00	30,00	0,95	2.000	
		ровен	8,35	34,00	0,76	1.960	
Плевље		Суботички рудници	парче	10,30	42,30	0,8	2.800
		коцка	12,60	42,00	0,7	2.450	
		орев	17,30	41,30	0,6	1.500	
		ровен	14,00	42,60	0,7	1.950	
Велење		кситит	3,86	40,25	0,85	2.730	
		коцка	7,21	44,58	1,38	2.200	
		орев	9,34	43,99	1,39	2.230	
		грав	8,22	43,51	1,49	1.800	
		здробен	11,23	42,22	1,35	1.400	
		прав	11,23	42,22	1,35	1.000	
2. Определените највисоки продажни цени важат за просечните долни калорични вредности остварени во I полугодиште на оваа година. За големината на зрното на одделни сортименти важи времиотот JUS. B.N0 001 за јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52).							
3. Цените од точката 1 на ова решение важат како продажни цени на производителот франко утоварено во вагон на ЈЖ односно во шлеп, ако рудникот се наоѓа на железничка линија или покрај пристаништето или ако јагленот од рудникот до утоварната железничка станица или до пристаништето се превезува со жичана железница или по сопствен индустриски колосек. Ако јагленот од рудникот до железничката утоварна станица или до пристаништето се превезува со камион на релација преку 10 километри определените цени важат франко утоварено во камион во рудникот.							
4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.							
Бр. 1422							
8 септември 1956 година							
Белград							
Директор							
на Сојузниот уред за цени,							
Јован Крстев, с. р.							

2. Определените највисоки продажни цени важат за просечните долни калорични вредности остварени во I полугодие на оваа година. За големината на зрното на одделни сортименти важи времешниот JUS B.N.0 001 за јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52).

3. Цените од точката 1 на ова решение важат како продажни цени на производителот франко утоварено во вагон на ЈЖ односно во шлеп, ако рудникот се наоѓа на железничка линија или покрај пристаниште или ако јагленот од рудникот до утоварната железничка станица или до пристаништето се превезува со жичана железница или по сопствен индустриски колосек. Ако јагленот од рудникот до железничката утоварна станица или до пристаништето се превезува со камион на релација преку 10 километри определените цени важат франко утоварено во камион во рудникот.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1422

8 септември 1956 година

Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

509.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48, 27/50 и 45/52), во врска со Одлуката за органите и уставовите на Сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОПИСОТ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО НАДЛЕШТВАТА И УСТАНОВИТЕ

1. Во првата половина на октомври ќе се изврши на целото подрачје на Југославија попис со кој ќе се присоберат податоци за бројната состојба и за составот на службениците во надлештвата и установите

2. Со приготвителните дејствија, организацијата и спроведувањето на пописот ќе раководи Сојузниот завод за статистика во соработка со заводите за статистика на народните републики, а непосредното извршување на пописот ќе го спроведат околинските заводи за статистика со помош од пописните органи во општините и со извршителите на пописот во надлештвата и установите.

3. Околинските заводи за статистика ќе им предложат на претседателите на народните одбори на околините, да именуваат органи на пописот во општините и тоа од редовите на службениците на народните одбори на околините и општините.

Извршителите на пописот ќе ги именуваат, со согласност од органите за попис во општините, раководителите на надлештвата и установите, и тоа од редовите на службениците на односните надлештва и установи.

4. Сите лица што се предвидени според Упатствата за извршување на пописот да даваат податоци, се должни, во смисла на чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) да дадат точни одговори на сите прашања поставени во обрасците.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9065

12 септември 1956 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
Анте Новак, с. р.

510.

Врз основа на членот 16 став 2 од Уредбата за лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53), а со согласност од Сојузниот извршен совет Комисијата за лекови пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИТЕ И ЛЕКОВИТИТЕ СУПСТАНЦИИ

1. Во Упатството за испитување и контрола на лековите и лековитите супстанции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/55) точката 6 став 3 се менува и гласи:

„Од секоја испитана серија на готов лек односно на лековита супстанција контролната служба од ставот 1 на оваа точка чува најмалку една година по две пакувања односно мостри.“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1211

4 септември 1956 година

Белград

Комисија за лекови при Сојузниот завод за народно здравје

Претседател,
проф. др. Војислав Гистиќ, с. р.

Секретар,

Мг. ph. Венцеслав Павлов, с. р.

511.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за платите на службениците и работниците на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) и точката 3 од Одлуката за платите на службениците и работниците запослени во Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и во одделните единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), во врска со членот 12 оддел II точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56), а во согласност со Секретаријатот за трудот, Секретаријатот за сообраќај и врска и со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема на службениците и работниците на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/56) членот 1 се менува и гласи:

„Лицата што првпат стапуваат во служба на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (во натамошниот текст: Заедницата) се примаат како приправници за нижи, средни односно виши стручни службеници

Приправниците од претходниот став мораат да ја имаат следната школска спрема, и тоа:

1) за нижи стручен службеник — непотполна средна школа,

2) за среден стручен службеник — средна општообразовна школа, односно средна стручна школа

3) за виши стручен службеник — факултет.

По исклучок, за приправници за нижи стручни службеници можат да се примаат во служба на Заедницата и лица со школска спрема пониска од непотполната средна школа, но најмалку со завршени четири одделенија основно училиште, ако се работи за кандидатите што треба да се распоредат на следните работи: достава и исплата дома, размена и придружување на заклучоците, магацинска служба во патувањките пошти, магацини и слагалишта, отворање и затворање на пакети во паринските магацини, селска достава, празнење на сандачиња, делење на обични пратки и слично. Вакви

лица можат да се примат во служба само во случај кога, по завршувањето на конкурсот објавен за таа цел во основната и извршната единица, ќе се утврди дека за вршење на наведените работи не се пријавиле лица со непотполна средна школа или дека лицата со непотполна средна школа што се јавиле на конкурс не ги исполнуваат другите услови за прием во служба.

Приправничкиот стаж трае 2, а најмногу 3 години.

За приправниците од ставот 3 на овој член приправничкиот стаж трае 3 години.

Во оправдани случаи (болест, воена вежба и сл.) приправничкиот стаж може да биде продолжен за 6 месеци со решение на старешината на органот надлежен за назначување.

Член 2

Во членот 28 став 1 се брише точката 5.

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи:

„По исклучок, на работните места од точката 1 на претходниот став можат да се примат и ученици во стопанството за телеграфско-телефонски механичари, што во време на влегувањето во сила на овој правилник имале склучени договори за учење, кога ќе положат пропишан испит за степен на квалифициран работник.“

Член 3

Во членот 31 став 2 се бришат зборовите: „и 5“.

Член 4

Членот 45 се менува и гласи:

„Покрај службениците од членот 43 точка 1 став 1 од правилникот, нижата стручна спрема им се признава уште:

1) на службениците што на 16 јуни 1954 година се затекнале во звањето поштенско-телеграфско-телефонски манипулант — ако имаат положен стручен испит и над 3 години служба;

2) на службениците што се примени во служба по 16 јуни 1954 година и се распоредени на работите од членот 1 став 3 на правилникот — ако имаат положен стручен испит според програмата што била предвидена за бившите поштенско-телеграфско-телефонски манипуланти и 2 односно 3 години служба, според тоа дали имаат непотполна средна школа или помала школска спрема.

Со одлука на управниот одбор на претпријатието нижата стручна спрема може да им се признае и на бившите поштенско-телеграфско-телефонски манипуланти што немаат положен стручен испит, ако на 16 јуни 1954 година имале над 12 години поштенско-телеграфско-телефонска служба.

Другите бивши поштенско-телеграфско-телефонски манипуланти односно службеници што работат на работите од членот 1 став 3 на правилникот се сметаат, и тоа:

1) како приправници за нижи стручни службеници — ако имаат помалку од 3 години служба на денот на влегувањето во сила на овој правилник;

2) како нижи стручни службеници — ако имаат над 3 години служба на денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Службениците од точката 2 на претходниот став се должни да го положат стручниот испит до крајот на 1957 година.“

Член 5

Членот 46 се менува и гласи:

„На бившите поштенско-телеграфско-телефонски службеници на кои работниот однос им престанал поради определување инвалидска пензија пред 1 април 1952 година, а кои по овој датум до влегу-

вањето во сила на овој правилник станиле во поштенско-телеграфско-телефонска служба, ќе им се признае стручната спрема според звањето во кое би биле преведени ако на 1 април 1952 година би се затекнале во служба. Мислење за тоа во кое звање при тоа би биле преведени ќе дава Комисијата за службенички прашања при Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, со тоа што да не можат да се земаат во обзир одредбите за исклучително преведување односно унапредување во више звање според прописите за звањата и платите на службениците од 1952 година.

На службениците од претходниот став не може да им се признае виша стручна спрема ако немаат факултетска спрема, освен на борците от 1941, 1942 и 1943 година.“

Член 6

Во членот 50 став 1 првата реченица се менува и гласи:

„За сите службеници и работници што на денот на влегувањето во сила на овој правилник се затекнале во служба на Заедницата ќе се утврди стручната спрема во смисла на одредбите на правилникот, и на секој од нив ќе му се издаде решение за признавање на стручната спрема најдоцна до 1 декември 1956 година.“

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

ГД ПТТ бр. 7160/1-56
11 август 1956 година

Белград

Претседател
на Управниот одбор
на Генералната дирекција на поштите,
телеграфите и телефоните,
Гојко Бубало, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесувам

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОЩЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ШВЕДСКА

I

Се назначува

Максо Баке, досегашен извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Шведска, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Шведска.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17

11 септември 1956 година

Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз-Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 79 точка 9 од Уставниот закон и членот 27 став 2 од Законот за државната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За државни потсекретари во Државниот секретаријат за надворешни работи се назначуваат, и тоа: Владимир Велебит, досегашен извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Велика Британија, и Младен Ивковиќ, досегашен извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Федерална Република Германија.

Б. бр. 2186
17 септември 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 19 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка, а во врска со чл. 26 и 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

Августин Папиќ, досегашен генерален директор за долгорочниот сектор на Главната централа — на Народната банка на ФНРЈ, се назначува за генерален директор на Југословенската инвестициона банка.

Бр. 1294
7 август 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 29 од 23 јуни 1956 година објавува:

Одлука за начинот и постапката за утврдување данокот во постојанен износ;

Правилник за организацијата и работата на економските средни школи;

Решение од Републичката изборна комисија на Народна Република Србија за разрешување од должности на досегашните и за именување на нови членови на изборната комисија за Изборната околина пејска.

Во бројот 30 од 25 јуни 1956 година објавува:

Одлука за оснивање републички фонд за стипендии;

Наредба за задолжителната минимална школска претспрема на учениците на училиштата со практична обука;

Решение за именување членови на стручниот совет за комунални работи;

Решение за именување членови на стручниот совет за урбанизам;

Решение за утврдување бројот на членовите на Републичкиот совет за култура и за именување членови на тој Совет;

Решение за утврдување бројот на членовите на Републичкиот совет за школство и за именување членови на тој Совет;

Решение за утврдување бројот на членовите на Републичкиот совет за народно здравје и за именување членови на тој Совет;

Решение за утврдување бројот на членовите на Републичкиот совет за социјална заштита и за именување членови на тој Совет;

Правилник за задолжителна минимална школска претспрема на учениците во стопанството;

Општо упатство за организацијата на советот и на органите на управата на народните одбори.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 32 од 21 јуни 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 33 од 28 јуни 1956 година објавуваат:

Одлука за планот за сечење дрва на подрачјето на Народна Република Хрватска во 1956 година.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 21 од 28 јуни 1956 година објавува:

Закон за дополнение на членот 149 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници на Народното собрание на НРС;

Закон за здравствените домови и здравствени-те станици;

Закон за болниците;

Закон за здравствениот стручен надзор над здравствените установи;

Закон за овластување Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Словенија и околските народни одбори да определуваат, кои растениски болести и штетници важат како опасни на подрачјето од Народна Република Словенија односно од околините;

Одлука за потврда на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на Народното Собрание на Народна Република Словенија;

Одлука за ново определување бројот на судиите при Врховниот суд на Народна Република Словенија и при окружните судови на подрачјето на Народна Република Словенија.

Во бројот 22 од 5 јули 1956 година објавува:

Одлука за определување аконтации и за плаќање данокот на доход од селското стопанство за третото тримесечје на 1956 година;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за отштетната тарифа за експроприраните земјишта за 1955 година;

Решение за именување помошници на државниот секретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРС и помошници на државниот секретар во Државниот секретаријат за работи на финансите на НРС.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 11 од 15 мај 1956 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за шумите;

Указ за прогласување на Законот за унапредување на овомтарството и лозјарството;

Указ за прогласување на Законот за туристичкото логорување;

Указ за прогласување на Законот за измена на членот 17 од Законот за уредување на имотните односи настанати со узурпација на земјиште во општинаародниот имот,

Указ за прогласување на Законот за Универзитетот во Сараево;

Одлука за овластување на Извршниот совет на НР Б и Х да може да је менува Уредбата за забрана на држање кози;

Одлука за избор на претседател, потпретседатели и записничар на Републичкиот собор на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за потврда на изборот на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за поништување на дополнителните избори за избор на народен пратеник во Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за разрешување и избор на членови на Факултетскиот совет на Економскиот факултет од Универзитетот во Сараево;

Одлука за потврда на Одлуката на Мандатно-имунитетскиот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание на НР БиХ за одобрување да се покрене кривична постапка против народниот пратеник Сирко Халид;

Одлука за разрешување на судии на окружните судови;

Одлука за разрешување на судијата на Окружниот стопански суд во Тузла;

Одлука за избор на судии на окружните судови;

Одлука за избор на судии на окружните стопански судови;

Одлука за одобрување на Правилата за организацијата и работата на Здружението на рударските претпријатијата „Рударство“;

Одлука за одобрување на измените и дополнењата на Правилата за организацијата и работата на Здружението на производителите на дрвната индустрија во Сараево;

Уредба за Републичкиот фонд за станбена изградба;

Уредба за измени на членот 15 од Уредбата за постојаните судски толкувачи;

Одлука за тарифата на надоместоците за експроприраните земјишта за 1956 година;

Наредба за определување градежни објекти за кои ќе основат комисији за технички преглед републичките и околиските органи;

Наредба за ревизија на главните проекти за градежните објекти од општ интерес за Народна Република Босна и Херцеговина;

Решение за измени во составот на Околската изборна комисија за избор на одборници во народни одбори на подрачјето на околицата Бихаќ;

Исправка на Одлуката за определување границите за пропишување на општинските такси.

СОДРЖИНА:

	Страна
503. Наредба за забрана на носење воена униформа од страна на граѓански лица — —	709
504. Решение за измена и дополнење на Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз — — — — —	709
505. Наредба за височината на надоместокот (тарифата) за преглед на добитокот, на производите од добиток, на преработките и на сировините наменети за извоз — —	709
506. Наредба за употребата на капаците врз кратерите на палубата од надвоето на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ што имаат заштитна палуба — — — —	710
507. Решение за установување граничен воздушен коридор на југословенско-бугарската граница — — — — —	710
508. Решение за највисоките продажни цени на јагленот за поодделни рудници на јаглен —	711
509. Решение за извршување на пописот на службениците во надлештвата и установите	713
510. Упатство за измена на Упатството за испитување и контрола на лековите и лековитите супстанции — — — — —	713
511. Правилник за измени и дополнења на Правилникот за стручната спрема на службениците и работниците на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони —	713

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ на „Службен лист на ФНРЈ“

Се известуваат оние претплатници на „Службен лист на ФНРЈ“ што досега не ја платиле разликата од 300 динари по еден примерок, иако досега повеќе пати се опоменати, дека од идниот број (40) им се прекиратува натамошното испраќање на весникот.

Испраќањето на весникот ќе се продолжи кога ќе биде добиена должната разлика.

Од Одделението за претплата
на „Службен лист на ФНРЈ“,
Белград, Краљевика Марка 9,
тел. 26-276, жиро сметка бр. 1032-Т-220.